

„(9) Давателот на услугата е должен сметките за наплата на надоместокот од ставот (8) на овој член на правните лица да ги доставува само по електронски пат на нивната електронска адреса, а на барање на физичките лица може сметките да се доставуваат на нивната електронска адреса.“

Ставот (9) станува став (10).

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 април 2015 година.

#### L I GJ

### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM DHE SHKARKIM TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE

#### Neni 1

Në Ligjin përfurnizim me ujë të pijshëm dhe shkarkim të ujërave të zeza urbane ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11, 54/11 dhe 163/13) në nenin 6 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9), si vijon:

"(9) Dhënësi i shërbimit është i obliguar që llogaritë përfarkëtimin e kompensimit nga paragrafi (8) i këtij nenit personave juridikë t'uad dorëzojë vetëm në formë elektronike në adresën e tyre elektronike, e me kërkesë të personave fizikë mundet llogaritë të dorëzohen në adresën e tyre elektronike."

Paragrafi (9) bëhet paragraf (10).

#### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 prilli 2015.

#### 157.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОННИТЕ И СТВАРНОПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2015 година.

Бр. 08-183/1  
14 јануари 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОННИТЕ И СТВАРНОПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

#### Член 1

Во Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2008 и 148/11), во членот 137 после зборот „ствари“ се додаваат зборовите: „со правен статус на недвижна ствар“.

#### Член 2

Во членот 141 став (1) после зборот „воздухоплови“ се додаваат зборовите: „, освен за законските заложни права“.

#### Член 3

Во членот 142 ставот (4) се менува и гласи:  
„Законското заложно право настанува на начин утврден согласно овој или друг пропис за законско заложно право и се впишува во Регистарот на воздухоплови само кога тоа е утврдено со закон.“

#### Член 4

Во членот 162 став (1) пред точката 1) се додава нова точка 1) која гласи:

„1) даноци и споредни даночни давачки;“

Точки 1) станува точка 2).

Во точката 2) која станува точка 3) сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.

Во точката 3) која станува точка 4) точката се заменува со сврзникот „и“.

По точката 4) се додава нова точка 5) која гласи:

„5) други случаи определени со закон.“

#### Член 5

Во членот 164 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „, освен ако со друг закон не е нешто друго определено.“

#### Член 6

Во членот 165 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „, освен ако со друг закон не е нешто друго определено.“

#### Член 7

Во членот 167 став (1) точката 2) се брише.  
Во точката 3) која станува точка 2) по зборовите:

„воздухопловот во“ се додава зборот „даночна,“.

Во точката 4) која станува точка 3) во алинејата 2 зборовите: „во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот за впишување на преносот, но пред истекот на рокот од три месеца од денот на настанувањето на побарувањето,“ се бришат. Точки 3) се заменува со сврзникот „и“.

По точката 3) се додава нова точка 4) која гласи:

„4) во други случаи определени со посебен закон.“

Ставот (2) се брише.

#### Член 8

Насловот на членот 168 и членот 169 како и насловот на членот 169 и членот 169 се бришат.

#### Член 9

Во членот 173 став (1) точка 1) по зборовите: „противпожарни воздухоплови“ се додаваат зборовите: „на органите на државната управа“.

**Член 10**

Во членот 177 став (1) зборовите: „на судски одлуки (извршител)“ се брише.

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Присилната наплата на даноци и споредни даночни давачки врз воздухоплов се спроведува според одредбите на Законот за даночна постапка.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

**Член 11**

Во членот 189 став (1), по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„(2) вклучување на сите применливи услуги што се понудени или објавени во каков било облик, вклучително и на интернет, во цените и таксите на воздухопловните услуги што се достапни за јавноста од аеродром што се наоѓа на територијата на Република Македонија, како и пристап до цените и тарифите на воздухопловните услуги без било каква дискриминација, на начин предвиден со одредбите на Регулативата 1008/2008.“

Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4).

**Член 12**

Во членот 190 став (1), по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„(2) превозник, а не обезбедило вклучување на сите применливи услуги што се понудени или објавени во каков било облик, вклучително и на интернет, во цените и таксите на воздухопловните услуги што се достапни за јавноста од аеродром што се наоѓа на територијата на Република Македонија, како и пристап до цените и тарифите на воздухопловните услуги без било каква дискриминација, на начин предвиден со одредбите на Регулативата 1008/2008.“

Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4).

Став (2) се менува и гласи:

„За прекршокот од ставот (1) на овој член глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.“

**Член 13**

Се овластува Законодавно-правната комисија при Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај.

**Член 14**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR MARRËDHËNIE OBLIGUESE DHE REALE  
JURIDIKE NË KOMUNIKACIONIN AJROR**

**Neni 1**

Нë Ligjin për marrëdhënie obliguese dhe reale juridike në komunikacionin ajror ("Gazeta Zyrare e Republikës së Maqedonisë" numër 85/2008 dhe 148/11), нë nenin 137 pas fjalës "sende" сhtohen fjalët: "me status juridik të sendit të patundshëm".

**Neni 2**

Нë nenin 141 paragrafi (1) pas fjalëve: "mjete fluturuese" сhtohen fjalët: ", përvèç për të drejtat ligjore të pengut".

**Neni 3**

Нë nenin 142 paragrafi (4) ndryshon si вијон:

"E drejta ligjore e pengut krijohet në mënyrë të përcaktuar në pajtim me këtë rregull ose me rregull tjetër për të drejtën ligjore të pengut dhe regjistrohet në Regjistrin e mjeteve fluturuese vetëm kur kjo është përcaktuar me ligj."

**Neni 4**

Нë nenin 162 paragrafi (1) para pikës 1) shtohet pikë e re 1) si вијон:

"1) tatimet dñe detyrimet dytësore tatimore;"

Pika 1) bëhet pikë 2).

Нë pikën 2) e cila bëhet pikë 3) lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Нë pikën 3) e cila bëhet pikë 4) pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Pas pikës 4) shtohet pikë e re 5) si вијон:

"5) raste tjera të përcaktuara me ligj."

**Neni 5**

Нë nenin 164 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe сhtohen fjalët: ", përvèç nëse me ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe".

**Neni 6**

Нë nenin 165 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe сhtohen fjalët: ", përvèç nëse me ligj tjetër nuk është përcaktuar diçka tjetër".

**Neni 7**

Нë nenin 167 paragrafi (1) pika 2) shlyhet.

Нë pikën 3) e cila bëhet pikë 2) pas fjalëve: "mjete fluturuese në" сhtohet fjalë "tatimore".

Нë pikën 4) e cila bëhet pikë 3) në alinenë 2 fjalët: "në afat prej 60 ditësh nga dita e publikimit të shpaljes për regjistrimin e bartjes, por para skadimit të afatit prej tre muajsh nga dita e krijimit të kërkësës," shlyhen. Pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Pas pikës 3) shtohet pikë e re 4) si вијон:

"4) në raste tjera të përcaktuara me ligj të veçantë."

Paragrafi (2) shlyhet.

**Neni 8**

Titulli i nenit 168 dhe nenit 168 si dhe titulli i nenit 169 dhe nenit 169 shlyhen.

**Neni 9**

Нë nenin 173 paragrafi (1) pika 1) pas fjalëve: "mjete fluturuese për zjarrfikje" сhtohen fjalët: "të organeve të vëtëqeverisjes lokale".

**Neni 10**

Нë nenin 177 paragrafi (1) fjalët: "të vendimeve gjyqësore (përmbarues)" shlyhen.

Pas paragrafit (1) сhtohet paragraf i ri (2) si вијон:

"(2) Arkëtimi i detyreshëm i tatimeve dhe detyrimeve dytësore tatimore për mjetin fluturues zbatohet sipas dispozitave të Ligjit për procedurë tatimore."

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe (5).

**Neni 11**

Нë nenin 189 paragrafi (1), pas pikës 1) shtohet pikë e re 2), si вијон:

"2) përfshirja e të gjithë shërbimeve të zbatueshme të cilat janë ofruar ose shpallur në çfarëdo forme, duke përfshirë edhe internetin, në çmimet dhe taksat e shërbimeve të aviacionin që janë të kapshme për publikun nga aeroporti që gjendet në territorin e Republikës së Maqedonisë, si dhe qasje te çmimet dhe tarifat e shërbimeve të aviacionit pa kurrfarë diskriminimi, në mënyrë të paraparë me dispozitat e Rregullativës 1008/2008;“.

Pikat 2) dhe 3) bëhen pika 3) dhe 4).

#### Neni 12

Ne nenin 190 paragrafi (1), pas pikës 1) shtohet pikë e re 2), si vilon:

"2) transportues, e nuk ka siguruar përfshirjen e të gjitha shërbimeve të zbatueshme të cilat janë ofruar ose shpallur në çfarëdo forme, duke përfshirë edhe internetin, në çmimet dhe taksat e shërbimeve të aviacionin që janë të kapshme për publikun nga aeroporti që gjendet në territorin e Republikës së Maqedonisë, si dhe qasje te çmimet dhe tarifat e shërbimeve të aviacionit pa kurrfarë diskriminimi, në mënyrë të paraparë me dispozitat e Rregullativës 1008/2008;“.

Pikat 2) dhe 3) bëhen pika 3) dhe 4).

Paragrafi (2) ndryshon si vilon:

"Për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni gjoba në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik."

#### Neni 13

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekstit të spastruar të Ligjit përmarrëdhënies obliguese dhe reale juridike në komunikacionin ajror.

#### Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrta e Republikës së Maqedonisë".

### 158.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ

Се прогласува Законот за Академијата за наставници,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2015 година.

Бр. 08 – 188/1  
14 јануари 2015 година      Претседател  
Скопје                                    на Република Македонија,  
    д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Предмет на уредување

##### Член 1

Со овој закон се основа и се уредува работењето на Академијата за наставници (во натамошниот текст: Академијата) како јавна установа за прием и стручно усвршување на кандидати за учество во обуката за наставници во јавните и приватните училишта, како и издавањето, обновувањето и одземањето на лиценца за работа на наставници (во понатамошниот текст: лиценца).

##### Член 2

(1) Заради стручно усвршување на идните наставници и усвршување и обука за професионално, стручно и ефикасно извршување на работните задачи на идните наставници и веќе вработените наставници се основа Академијата за наставници.

(2) Академијата има својство на правно лице кое го стекнува со запишувањето во Централниот регистар на Република Македонија.

(3) Седиштето на Академијата е во Скопје.

#### Дејност на Академијата

##### Член 3

(1) Академијата врши прием и стручно усвршување на идните наставници и усвршување и обука за професионално, стручно и ефикасно извршување на работните задачи на идните наставници согласно одредбите од овој закон.

(2) Академијата својата дејност ја спроведува преку:

- прием на кандидати во програмата за обука по пат на организирање и полагање на приемен испит,
- организирање и спроведување на програмата за обука за идните кандидати за наставници во основните и средните училишта и спроведување на завршен испит,
- издавање, обновување и одземање на лиценца за работа на наставник,
- врши и други работи утврдени со закон и општите акти на Академијата.

(3) Заради спроведување на нејзината дејност, Академијата:

- организира и спроведува домашни и меѓународни конференции, тркалезни маси, семинари, програми за стручни посети и други форми на обука и стручно усвршување,
- води Регистар на лиценцирани наставници,
- ја подготвува годишната анализа на потребите за обука врз основа на извршената евалуација, предлогите и сугестиите на учесниците на обуките и предавачите, како и домашната и европската практика,
- ангажирање на надворешни стручни лица ,
- воспоставува и одржува соработка во полето на обуката со сродни домашни и странски институции, организации, установи, здруженија и фондации,
- соработува со европските мрежи на институциите за обука на наставниците,